

## АПЕЛ ОД ЗАЕДНИЦАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУШТВА ВО ШВАЈЦАРИЈА - ЗМД ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Заедницата на македонските друштва во Швајцарија - ЗМД апелира до Владата на Република Македонија, до сите политички и граѓански партии и здруженија како и до целиот македонски народ за единствен став за задржување на името Република Македонија. Грешките од минатото не смеат да се повторат. Бараме истрајност во преговорите, а не паника пред Самитот во Букурешт, порачуваат друштвата од Швајцарија.

Со референдумот од 8 септември 1991 година граѓаните

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

настојува да го убеди светот во својот речиси параноиден став околу името Македонија. Уште во декември 1991 година Македонија ги исполни условите според Комисијата на Конференцијата за Југославија на Европската унија да биде самостојна држава со името Македонија. Тогашен цитат од Советот на Европската заедница за признавање на новите држави во Источна Европа и во Советскиот Сојуз и од Декларацијата за Југославија, според која "употребата на името Македонија не содржи какви и да е територијални претензии кон друга држава".

Македонија покажа добра волја и направи низа отстапки, сега е ред на Грција.

## ГРЕШКИТЕ ОД МИНАТОТО НЕ СМЕАТ ДА СЕ ПОВТОРАТ

на Македонија со апсолутно мнозинство се изјаснија за самостојна и суверена држава со име Македонија. Доколку одлука на референдум може да се промени само со нова одлука на референдум, се прашуваме зошто особено деновиве во Македонија од сите страни се нудат разни варијанти околу името Македонија. Ситуацијата е јасна: Не е во прашање замена на референцата "БЈРМ" (во ООН) туку се работи за трајно решение за името на државата Македонија. Само граѓаните на Македонија, вклучувајќи ја и дијаспората, имаат право да носат одлуки за промена на името на државата преку референдум.

Не ние, туку сите оние кои сакаат да ни наметнат нешто друго треба да се прашаат зошто Грција и понатаму упорно

И НАТО и Европа имаат интерес Македонија да влезе во нивно членство. Условите за членство во НАТО и во Европската унија не стојат во никаква релација со името Македонија. Затоа Македонија мора и натаму да продолжи со реформите за исполнување на условите за рамноправно членство во НАТО и во Европската унија. Реформите не се само задача на Владата на Република Македонија, туку и на секој граѓанин на Република Македонија.

**Заедницата на македонските друштва во Швајцарија - ЗМД**  
**Македонка Мајер, претседател**

## МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГЕРМАНИЈА СЕ ПРОТИВ ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Најстарата македонска организација во Германија "Обединети Македонци" одржа семакедонска средба во Rheda-Wiederbrück со претставници од цела Сојузна Република Германија, кои едногласно усвоија Резолуција против промена или било каква додавка или заграда на вековното име Македонија.

"Македонија е исправена пред уште една неправедна уцена за промена на своето име во Букурешт, град кој остави траен белег во меморијата на секој Македонец, со неговите поделби и страдања во XX век и не сакаме тоа да се случи повторно", истакна Драги Богоевски, претседател на "Обединети Македонци" - Германија.

Покрај другото, во резолуцијата се повикува македонската Влада да стартува проект заедно со македонските иселенички организации за отворање училишта на македонски јазик во Егејскиот дел на Македонија.

Од службата за информирање на македонската организација "Обединети Македонци"

Претседателство на "Обединети Македонци"

**Драги Богоевски, претседател; Фидан Шемовски, почесен претседател; Дарко Стојановски, потпретседател; Миле Николоски, секретар; Александар Черговски, координатор за образование и култура; Отец Теофил, координатор за религиозни прашања; Виолета Стојановска, Александар Кленковски и Раде Димитриев, Надзорен одбор**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



### ADNAN REISEN STUTTGART

**Informacii od 900 do 2100**  
**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
[www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)

**70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH**



**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO  
VERBINDUNG MIT SPOJWANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
**Büro Kičevo**  
Tel./Fax: 045 / 228 630  
Mobil 075 / 742 721  
070 / 711 788  
**Büro Freiburg**  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 76 93  
**Büro Offenburg**  
Tel. 0781 / 17 48  
Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA